

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 176 год. LXVII

21 декември 2011, среда

Цената на овој број е 260 денари.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3843. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици - претседатели, членови и нивни заменици на Комисиите на Собранието на Република Македонија.....	7	3848. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2012 година.....	11
3844. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави.....	7	3849. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2012 година....	12
3845. Одлука за дополнување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	7	3850. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и градот Скопје за 2012 година.....	12
3846. Одлука од Претседателот на Република Македонија.....	8	3851. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Вишиот управен суд.....	13
3847. Уредба за повластени тарифи за електрична енергија (*).....	8	3852. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	13
		3853. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода	

	Стр.		Стр.
ди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	28	трали по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	31
3871. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	28	3875. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	32
3872. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	29	3876. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	33
3873. Одлуки за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со отворен повик.....	30	3877. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 “Куманичево“ на користење - концесија.....	34
3874. Одлука за избор на прворангираниот кандидат за најповолен понудувач по јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични цен		3878. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 “Мрежичко“ на користење - концесија.....	34
		3879. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 9 “Ваташа“ на користење- концесија.....	35
		3880. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 10 “Кошани“ на користење- концесија.....	35
		3881. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 5 “Мачево“ на користење - концесија.....	36
		3882. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 “Стањевци“ на користење-концесија.....	36
		3883. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 “Сопот“ на користење-концесија.....	37

	Стр.		Стр.
3884. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 “Орел“ на користење-концесија.....	37	3900. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 “Плачковица“ на користење- концесија	45
3885. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 “Мечкуевци“ на користење-концесија.....	38	3901. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 “Липовиќ“ на користење- концесија.....	46
3886. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 5 “Ерцелија“ на користење-концесија.....	38	3902. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 “Табревци“ на користење- концесија.....	46
3887. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 “Думановце“ на користење- концесија.....	39	3903. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 5 “Ињево“ на користење-концесија.....	46
3888. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 “Белица“ на користење-концесија.....	39	3904. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 “Степанци“ на користење- концесија.....	47
3889. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 5 “Драслајца“ на користење- концесија.....	40	3905. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 9 “Клепа“ на користење-концесија.....	47
3890. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 “Мушково“ на користење- концесија.....	40	3906. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 10 “Грнчиште“ на користење- концесија.....	48
3891. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 “Рудари“ на користење-концесија.....	41	3907. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 12 “Мартолци“ на користење- концесија.....	48
3892. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 “Куклица“ на користење - концесија.....	41	3908. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 13 “Бистрица“ на користење- концесија.....	49
3893. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 4 “Живалево“ на користење - концесија.....	42	3909. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 14 “Чашка“ на користење- концесија.....	49
3894. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 “Плака“ на користење - концесија.....	42	3910. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 15 “Раштани“ на користење- концесија.....	50
3895. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 “Курбиново“ на користење-концесија.....	43	3911. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.3 “Соколица“.....	50
3896. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 “Царев Двор“ на користење - концесија.....	43	3912. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр. 1 “Сараево“	50
3897. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 “Тајмиште“ на користење - концесија.....	44	3913. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.6 „Богословец“.....	51
3898. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 “Душегубица“ на користење- концесија.....	44	3914. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.7 „Кишино“	51
3899. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.7 “Букојчани“ на користење- концесија.	45		

	Стр.		Стр.
3915. Одлука за прекин на постапка за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр. 8 „Думајлија“.....	51	3926. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.....	64
3916. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални суровини.....	52	3927. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети.....	66
3917. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште, за донесување на урбанистички проект за изградба на регионален пат Р-104, Скопје-Македонски Брод, делница Коломот-с. Близанско, КО Здуње и КО Близанско, општина Македонски Брод.....	52	3928. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци.....	68
3918. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	54	3929. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	70
3919. Решение за определување претставници на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид.....	54	3930. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	70
3920. Решение за именување член на одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	54	3931. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија....	71
3921. Решение за именување член на одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.....	55	3932. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	71
3922. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа-„Обложување на спортски натпревари“.....	55	3933. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	71
3923. Список на поставени судски преведувачи.....	56	3934. Анекс договор кон основниот договор за меѓуопштинска соработка од областа на внатрешната ревизија и инспекциски работи.....	72
3924. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети.....	62	Огласен дел	1-72
3925. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и			

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3843.**

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 декември 2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ - ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 94/11, 103/11, 129/11 и 146/11), во точката I. потточка 1. Комисија за уставни прашања под г) за заменици на членовите, во точката 4) зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Во потточката 10. Комисија за финансирање и буџет под г) за заменици на членовите, во точката 4) зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Во потточката 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици на членовите, во точката 2) зборовите: "Миле Пачемски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Во потточката 14. Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови, во точката 3) зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Во потточката 17. Комисија за труд и социјална политика под в) за членови, во точката 2) зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Миле Пачемски".

Во потточката 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под в) за членови во точката 2) зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 5282/1 Претседател
19 декември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3844.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 декември 2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ****Член 1**

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави ("Службен весник на Република Македонија" број 129/11 и 146/11), во членот 3 во точката 28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, под б) членови, во точката 1. зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Во точката 46. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија под б) членови, во точката 2. зборовите: "Марјанчо Тодоровски" се заменуваат со зборовите: "Драган Настески".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 5283/1 Претседател
19 декември 2011 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3845.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија" број 140/2007 и 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 декември 2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ**

I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции ("Службен весник на Република Македонија" број 103/11), под в) за членови, по алинејата 9 се додава нова алинеја 10, која гласи:
"-Теута Арифи, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжена за евроинтеграции".

По алинејата 10 која станува алинеја 11, се додава нова алинеја 12, која гласи:

"- д-р Методиј Хаџи - Васков, од Кабинетот на претседателот на Владата на Република Македонија".

Под г) за заменици-членови се додава нова алинеја 1, која гласи:

"- Димитар Стевананџија, пратеник во Собранието на Република Македонија".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 - 5284/1 Претседател
19 декември 2011 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје
Трајко Вељаноски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3846.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

О Д Л У К А

I

На Установата за уметнички дејности
„СКОПСКИ ЦЕЗ ФЕСТИВАЛ" и се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за исклучителни резултати во долгогодишното успешно организирање на оваа врвна меѓународна музичко-сценска манифестација за презентација на македонското и светското музичко творештво, со што даде значаен придонес за збогатувањето на македонските културни вредности и афирмација на Република Македонија во светот.

II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 10-2282 Претседател
19 декември 2011 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3847.

Врз основа на член 150 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2011) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.12.2011 година, донесе

У Р Е Д Б А ЗА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (*)

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со ова уредба се пропишуваат специфичните услови што една електроцентрала треба да ги исполни за да може да се стекне со статус на повластен производител на електрична енергија, горната граница на инсталираната моќност на електроцентралата, повластените тарифи за електрична енергија и периодот на нивно користење.

(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Директивата 2009/28/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2009 година за промоција на користење енергија од обновливи извори и со која се изменуваат и дополнуваат и последователно се укинуваат директивите 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС (Службен Весник на Европска Унија L 140/16), CELEX број 32009L0028

Член 2

(2) Со примена на повластените тарифи се има за цел да се обезбеди:

1) поттикнување на инвестиции за оптимално искористување на расположивиот потенцијал на обновливите извори на енергија во Република Македонија и постигнување на целниот процент за учество на обновливите извори на енергија во вкупната потрошувачка, во согласност со Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија и Стратегијата за обновливите извори на енергија на Република Македонија,

2) услови за одржливо работење на повластените производители преку обезбедување на просечни годишни приходи неопходни за надоместување на инвестиционите и оперативните трошоци на електроцентралата и обезбедување на соодветен принос на капиталот и

3) услови за заштитата и унапредување на животата средина.

Член 3

(1) Електроцентралата запишана во Регистарот на постројки кои користат обновливи извори на енергија (во натамошниот текст: Регистар на електроцентрали) што се води при Агенцијата за енергетика на Република Македонија се стекнува со статус на повластен производител на електрична енергија (во натамошниот текст: повластен производител) доколку ги исполнува следниве специфични услови:

1) произведува електрична енергија од следниве обновливи извори на енергија:

- хидроенергија,
- ветерна енергија,
- сончева енергија преку фотонапонски ќелии,
- биомаса (биоразградувачкиот дел од продукти, отпад и остатоци од земјоделски субстанции од растително и животинско потекло, шумски отпад и од други индустрии, индустриски производи добиени од биомаса

наменети за согорување, биоразградувачкиот дел на индустриските и комуналните отпади, биомаса од насади наменети за енергетски потреби), со исклучок на огревно дрво и

- биогаз добиен од биомаса (во натамошниот текст: биогаз).

2) инсталираната моќност на електроцентралата не ја надминува инсталираната моќност пропишана во оваа уредба, за секој вид електроцентрала одделно,

3) опремата и објектите за производство на електрична енергија и за поврзување со преносниот или дистрибутивниот систем претставуваат функционална целина и електроцентралата има приклучок на соодветниот систем со независно мерно место и истите се исклучиво наменети за електроцентралата и во електроцентралата се користи само еден облик на обновливи извори на енергија,

4) збирот на инсталираната моќност на електроцентралата и вкупната инсталираната моќност на електроцентралите од ист вид што до тој момент се заведени во Регистарот на повластени производители што го води Регулаторната комисија за енергетика да не ја надминува вкупната инсталирана моќност на повластени производители од тој вид, предвидени со Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија, и

5) е пуштена во употреба после 18 февруари 2011 година.

(1) Инсталирана моќност на електроцентралата претставува збир на номиналните активни моќности на сите генераторски единици (електрични генератори или соларни фотонапонски панели) инсталирани во електроцентралата.

(2) По исклучок на ставот (1) точка 3) од овој член ако во една електроцентрала се предвидува производство на електрична енергија од различни облици на обновливи извори на енергија:

1) опремата и објектите за производство на електрична енергија од секој одделен облик на обновлива енергија ќе се третираат како одделни повластените производители,

2) одделните повластени производители во електроцентралата можат да имаат заеднички приклучок кон соодветниот систем, но се должни да обезбедат посебни мерења на испорачаната електрична енергија во преносниот или дистрибутивниот систем.

(3) Електроцентрала што била пуштена во употреба пред 18 февруари 2011 година може да се стекне со статус на повластен производител ако истата е реконструирана после тој датум и ако во реконструкцијата на електроцентралата, според проценка од овластен проценител, се вложени средства во износ од повеќе од 70% од проценетата вредност на инвестицијата потребна за изградба на нова електро-централа на истата локација и со технички параметри како и реконструираната електроцентрала.

(4) Доколку во рамките на една електроцентрала постојат генераторски единици за производство на електрична енергија и што можат да се користат како помошно или резервно напојување, овие генераторски единици не смеат да се користат за производство на електрична енергија што ќе се испорачува во електроенергетскиот систем.

(5) По исклучок на ставот (1) точка 1) од овој член термоелектроцентралите на биомаса или биогаз можат да користат и фосилни горива во процесот на производство на електрична енергија, при што учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива во една календарска година е помало или еднакво од највисокиот дозволен процент утврден со оваа уредба, за секој вид термоелектроцентрала одделно.

(6) На електроцентрала ќе и престане статусот на повластен производител ако:

1) со зголемување на инсталираната моќност ја надмине највисоката инсталирана моќност пропишана со оваа уредба, или

2) користи фосилно гориво над највисокиот дозволен процент, или

3) користи огревно дрво, или

4) се користени помошни генераторски единици и произведената електрична енергија ја испорачувал во електроенергетскиот систем, или

5) не е пријавено постоење на помошни генераторски единици, а нивното постоење е утврдено со надзор од членот 6 на оваа уредба.

Член 4

(1) Повластените тарифи за електрична енергија претставуваат регулирани цени за откуп на електричната енергија произведена од повластените производители на електрична енергија во Република Македонија од страна на операторот на пазарот на електрична енергија.

(2) Повластените тарифи се утврдуваат во евроценти за киловатчас електрична енергија предадена во електроенергетскиот систем и во нив не е вклучен данокот на додадена вредност.

(3) Повластениот производител, врз основа на мерењата од страна на операторот на енергетскиот систем на кој е приклучена електроцентралата, доставува фактура за испорачаната електрична енергија за календарски месец до операторот на пазарот на електрична енергија и износот за плаќање го изразува во денари според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

(4) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи во период утврден во оваа уредба за секој вид електроцентрала одделно. Периодот на користење на повластената тарифа започнува со денот на влегување во сила на одлуката за користење на повластената тарифа од страна на повластениот производител, издадена од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

(5) Ако електроцентралата користи фосилни горива за производство на електрична енергија, повластената тарифа се намалува, а намалената повластена тарифа се пресметува на начин утврден согласно членовите 10 и 11 на оваа уредба.

(6) Периодот за кој ќе се применуваат намалените повластени тарифи од ставот (5) на овој член ќе биде еднаков на периодот во кој се користени фосилни горива.

Член 5

(1) Заради пресметка на намалената повластена тарифа за електроцентралите за коишто е дозволено користење на фосилни горива од членот 4 на оваа уредба, односно заради утврдување исполнување на условите за стекнување на статус на повластен производител од членот 3 на оваа уредба, од страна на повластените производители до министерството надлежно за работите од областа на енергетиката (во натамошниот текст: Министерство) се доставуваат следниве податоци:

1) техничките параметри на електроцентралата,

2) испорачаната електрична енергија во електроенергетскиот систем,

3) за електроцентралите што користат горива во процесот на производство на електрична енергија количините на потрошените горива за производство на електрична енергија, специфичната енергетска вредност на горивата и изворот на набавка, за секој вид гориво одделно и

4) изјава за веродостојност на податоците.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат најдоцна до 31 јануари во тековната година за претходната календарска година.

(3) Насоките и инструкциите за доставување на податоците од ставот (1) на овој член Министерството ги објавува на својата веб-страница.

(4) Повластениот производител ги известува Министерството и Агенцијата за енергетика на Република Македонија за сите промени на техничките параметри и карактеристики на електроцентралата најдоцна 15 дена од денот на настаната промена.

Член 6

(1) Ако врз основа на доставените податоци од членот 5 на оваа уредба Министерството утврдило потреба од надзор за работењето на повластениот производител, согласно членот 170 од Законот за енергетика, Државниот инспекторат за техничка инспекција (во натамошниот текст: Инспекторат) најдоцна во рок од 15 дена од завршувањето на надзорот, доставува до Министерството извештај за извршениот надзор.

(2) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член се утврдило дека се исполнети условите од член 3 став (7) на оваа уредба, од страна на Министерството се известува Регулаторната комисија за енергетика дека повластениот производител ги исполнува условите за престанок на статусот на повластен производител пропишани со оваа уредба и во прилог кон известувањето се доставува извештајот за извршениот надзор и податоците од членот 5 на оваа уредба доставени од повластениот производител.

(3) Ако со надзорот од ставот (1) на овој член и/или врз основа на податоците од член 5 на оваа уредба се утврди дека повластениот производител со користење на фосилни горива ги исполнил условите за намалува-

ње на повластената тарифа согласно членовите 10 и 11 на оваа уредба, од страна на Министерството се известува Регулаторната комисија за енергетика при што кон известувањето се доставува и извештајот од став (1) на овој член, податоците од членот 5 на оваа уредба како и пресметка на намалената повластена тарифа, изготвена во согласност со член 10 став (6) и член 11 став (6) на оваа уредба.

(4) Ако врз основа на известувањето од членот 5 став (4) или врз основа на извештајот од ставот (1) на овој член се утврдило дека повластениот производител ја зголемил инсталираната моќност на електроцентралата и со тоа се создале услови за промена на повластената тарифа или постои можност со зголемувањето на инсталираната моќност да биде надмината вкупната инсталирана моќност на повластени производители од тој вид, утврдени со Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија произведена од секој одделен обновлив извор на енергија, од страна на Министерството се известува Регулаторната комисија за енергетика за настанатите измени во електроцентралата и кон известувањето се приложува соодветна документација.

II ХИДРОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 7

(1) Хидроелектроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако инсталираната моќност на централата е помала или еднаква на 10 MW.

(2) Надоместокот за електричната енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите од ставот (1) на овој член во текот на еден календарски месец, се пресметува врз основа на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од хидроелектроцентрали во период од 20 години.

III ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 8

(1) Ветерна електроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако нејзината инсталирана моќност е помала или еднаква на 50 MW.

(2) Повластената тарифа за електричната енергија произведена и испорачана од ветерни електроцентрали изнесува 8,9 €€/kWh.

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од ветерни електроцентрали во период од 20 години.

IV ФОТОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Член 9

(1) Фотонапонска електроцентрала може да се стекне со статус на повластен производител ако инсталираната моќност на електроцентралата е помала или еднаква на 1 MW.

(2) Повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од фотонапонски електроцентрали, во зависност од инсталираната моќност на електроцентралата, се:

Инсталирана моќност на електроцентралата	Повластена тарифа (€€/kWh)
≤ 0,050 MW	30
> 0,050 MW	26

(3) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали во период од 15 години.

V ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОМАСА

Член 10

(1) Термоелектроцентрала што користи биомаса како погонско гориво може да се стекне со статус на повластен производител ако нејзината инсталирана електрична моќност е помала или еднаква на 3 MW.

(2) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од термоелектроцентрали што користат биомаса како погонско гориво во период од 15 години.

(3) Највисокиот процент на учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива изнесува 30%.

(4) Повластените тарифи за електрична енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биомаса зависат од инсталираната моќност на електроцентралата и учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива.

(5) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е помало или еднакво на 15%, повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биомаса се:

Инсталирана моќност на електроцентралата	Повластена тарифа (€€/kWh)
≤ 1 MW	11
> 1 MW	9

(6) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е поголемо од 15%, а помало или еднакво на 30%, намалените повластени тарифи се пресметуваат според следната формула:

$$PT = PT_0 \times (1,15 - p \times 0,01) \times 0,01$$

каде што:

- PT е намалената повластена тарифа,
- PT_0 е тарифата од ставот (5) на овој член, во зависност од инсталираната моќност на електроцентралата,
- p е означен процентот на учество на фосилните горива, утврден од страна Министерството.

VI ТЕРМОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА БИОГАС

Член 11

(1) Термоелектроцентрала што како погонско гориво користи биогаз може да се стекне со статус на повластен производител ако нејзината инсталирана електрична моќност е помала или еднаква на 2 MW.

(2) Повластениот производител има право да ги користи повластените тарифи за електрична енергија произведена од термоелектроцентрали што користат како погонско гориво биогаз во период од 15 години.

(3) Највисокиот процент на учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребени-те горива изнесува 20%.

(4) Повластените тарифи за електрична енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биогаз зависат од инсталираната моќност на електроцентралата и учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива.

(5) Ако процентуалното учество на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е помало или еднакво на 10%, повластените тарифи за електричната енергија произведена и испорачана од термоелектроцентрали што користат биогаз се:

Инсталирана моќност на електроцентралата	Повластена тарифа (€¢/kWh)
≤ 0,5 MW	15
> 0,5 MW	13

(6) Ако учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива е поголемо од 10%, а помало или еднакво на 20%, намалените повластени тарифи се пресметуваат според следната формула:

$$PT = PT_0 \times (1,10 - p \times 0,01) \times 0,01$$

каде што:

- PT е намалената повластена тарифа,
- PT₀ е тарифата од ставот (5) на овој член, во зависност од инсталираната моќност на електроцентралата,
- p е означен процентот на учество на фосилните горива, утврден од страна Министерството.

VII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-4326/1
13 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3848.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2012 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование по општини за 2012 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11 и 51/11), и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини се: основна сума по општина, бројот на ученици во општината, број на ученици во предметна настава, број на ученици со посебни потреби, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за основно образование е според формулата:

$$БДО_о = O + ПУ_о \times C$$

$$ПУ_о = У_о + (У_о \times К_г + У_п \times К_п + У_{пп} \times К_{пп})$$

БДО_о - Блок дотација за основно образование за општина

O - Основна сума по општина

ПУ_о - Пондерирани ученици во општината

C - Стандард (износ) по ученик

У_о - Вкупен број на ученици во општина

У_п - Број на ученици во предметна настава во општина

У_{пп} - Број на ученици со посебни потреби во општина

К_п - коефициент (пондер) за предметна настава (0.2)

К_{пп} - коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби (1)

К_г - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (0.6)

од 20 до 50 жители на км² - (0.4)

од 50 до 70 жители на км² - (0.2).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за блок дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 51-7246/1
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3849.

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2012 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2012 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11 и 51/11).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$НДО_о = О + ПУ_о \times С$$

$$ПУ_о = У_о + (У_о \times Кг)$$

НДО_о - Наменска дотација за основно образование за општина

О - Основна сума по општина

У_о - Вкупен број на ученици во општина

ПУ_о - Пондерираны ученици во општината

С - Стандард (износ) по ученик

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6).

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 51-7247/1
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3850.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2012 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2012 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2012 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11 и 51/11) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија” бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, бројот на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје и бројот на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$БДС_о = О + ПУ_о \times С$$

$$ПУ_о = У_о + У_с \times К_с$$

БДС_о - Блок дотација за средно образование за општина/Град Скопје

О - Основна сума по општина/Град Скопје

ПУ_о - Пондерираны ученици во општина

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во општина/Град Скопје
 Ус - Број на ученици во стручно образование во општина/Град Скопје
 Кс - Коефициент (пондер)за стручно образование (0.1)

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 година.

Бр. 51-7248/1
 4 декември 2011 година
 Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3851.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВИШИОТ УПРАВЕН СУД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Народен правобранител, му престанува користењето на движните ствари, 17 компјутери и еден сервер, со следната конфигурација:

1. Desktop Компјутер „ПЕКСИМ ОФИС“ 17/19
 HDD 40GB, Memory 256MB, CPU Celeron D 320, 2.4GHz
 Motherboard with Audio, Video ProSavage8 & LAN on board,
 DVD-ROM, Sony 16/40x internal, p/n DDU16211,
 FDD, CD-ROM, Optical Mous,
 Keyboard, Speakers, Modem 56k, Case, Surge protector
 Монитор Relisys TE771 CRT17 – 17/19
 Монитор TE771 CRT 17“, 1280x1024, 72KHz 27dp, MPRII
 Оперативен систем
 Win XP Professional OEM, p/n E85-03013 & Office 2003 Standard/Small Business Edition
 Virus softver: McAfee VirusScan Professional
 2. Конфигурација на сервер
 xSeries226 Xeon 3.2GHz/800MHz, 2MB L2, 2x512MB, U320HS
 3x73.4GB, SR 6i+RAID Controller, CD 48x-20x, 2x514W p/s
 IBM Ultra320 SCSI Controller 2
 DDS Gen5 36/72GB SCSI Tape Drive
 DVD-RW Drive Dual layer
 Монитор Relisys TE771 CRT17 – 17/19

Monitor Relisys TE771 CRT 17“, 1280x1024, 72KHz, 27dp, MPRII
 Microsoft Win 2003 Server Standard Edition.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука, се даваат без надомест на трајно користење на Вишиот управен суд.

Член 3

Народниот правобранител склучува договор со претседателот на Вишиот управен суд, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6109/1
 4 декември 2011 година
 Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3852.

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 15.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 226 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/01/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 208 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Меџитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 224 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 383, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Меџитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/01/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 194 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 384/3, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Меџитлија, број на зграда во КП 1, намена на згра-

да и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 135 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 384/3, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 39 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 34 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 2, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 13 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 3, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 05 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 813/6, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 11 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 815/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 10 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 815/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 04 м2.

Се запишува право на сопственост на недвижна ствар зграда која се наоѓа во КО Лажец КП 816/2, Адреса (улица и куќен број на зградата) Граничен премин Мецитлија, број на зграда во КП 1, намена на зграда и друг објект Б4, Влез/Кат/Број на посебен дел од зграда 1/пр/ Намена на посебен дел од зграда ДП (534) внатрешна површина во м2, 07 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-6477/1
15 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3853.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциум составен од Енергоремонт-Холдинг со седиште ул. Козлодуј бр.14 Софија, Бугарија, со ЕИК831914845 и МЗТ Инженеринг ДОО Битола со седиште ул. Климент Охридски бр.лам2-6 Битола со ЕМБС 4245733 и ХЕРЦ увозизвоз ДООЕЛ Битола со седиште на ул.Партизанска бр.47-А/45 Битола со ЕМБС 5681413 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Речица и Грмешница, локација бр.378.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член. Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	378	Речица и Грмешница	708	1,29
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	495625	x1	493475	
y1	563000	y1	563110	
X2	495200			
Y2	563160			
X3	495055			
Y3	563190			

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач - Конзорциумот составен од Енергоремонт-Холдинг, МЗТ Инженеринг ДОО Битола и ХЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 7

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/1
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3854.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциум составен од Енергоремонт-Холдинг со седиште ул. Козлодуј бр.14 Софија, Бугарија, со ЕИК831914845 и МЗТ Инженеринг ДОО Битола со седиште ул. Климент Охридски бр.лам2-6 Битола со ЕМБС 4245733 и ХЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола со седиште на ул.Партизанска бр.47-А/45 Битола со ЕМБС 5681413 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Голема река, локација бр.268.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	268	Голема река	164	0,43
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	504091	x1	502257	
y1	557947	y1	558168	
X2	503630			
Y2	558675			
Y3	502330			
Y3	559000			

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен

киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од Енергоремонт-Холдинг, МЗТ Инженеринг ДОО Битола и ХЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и член 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 7

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/2
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3855.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/09, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛА ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА БР. 108 БЕЛОВИШКА ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Постапката за доделување на концесија за вода по Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична

енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со Отворен повик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/10 и 21/11), за локацијата бр. 108 Беловишка се прекинува, заради тоа што содржината на доставената понуда не одговара на барањата содржани во јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/3
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3856.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/09, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД МАЛИ ХИДРО-ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Постапката за доделување на концесија за вода по Јавниот повик за прибирање на понуди за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од 44 мали хидроелектрични централи по моделот проектирање, изградба, оперирање и пренос на сливовите на реките Вардар, Струмица и Црн Дрим во постапка со Отворен повик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/10 и 21/11), за локациите: бр. 51 Ехлочка, бр. 329 Брегалница, бр. 143 Маркова река, бр. 144 Маркова река, бр. 145 Маркова река, бр. 216 Бутурица, бр. 253 Острилска, бр. 254 Жаба, бр. 302 Сирава, бр. 303 Сирава, бр. 328 Требомирска, бр. 337 Брегалница, бр. 338 Брегалница, бр. 354 Црвулевска, бр. 355 Црвулевска, бр. 358 Козјачка и бр. 361 Мала река се прекинува, заради недоставување на доволен број на понуди согласно со јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/4
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3857.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, со седиште ул. Ванчо Прке бр. 119 Штип, со ЕМБС 5079896 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Крива река, локација бр.123.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	123	Крива река	1290	1,6
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	615780	X	611828	
Y	676385	Y	675374	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/5
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3858.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, со седиште ул. Ванчо Прке бр. 119 Штип, со ЕМБС

5079896 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Бела река, локација бр.213.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	213	Бела река	2270	1,7
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	561917	X	558826	
y	545663	y	542834	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надоместок во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/6
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3859.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, со седиште ул. Ванчо Прке бр. 119 Штип, со ЕМБС 5079896 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Градешница, локација бр.228.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	228	Река Градешница	550	0,7
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	633976	X	561960	
Y	493504	y	551110	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/7
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3860.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Градежно трговско друштво БЕТОН-ШТИП акционерско друштво Штип, со седиште ул. Ванчо Прке бр. 119 Штип, со ЕМБС 5079896 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Градешница, локација бр.229.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	229	Река Градешница	1020	0,87
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	561959	x1	561020	
y1	551109	y1	553589	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-те од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/8
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3861.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Ц.М.М ФРАТЕЛЛИ РИЗЗИ Д.О.О со седиште ул. Ваиана бр. 8 Веца д’Ољо (БС), Италија со ЕМБС 01101950176 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Пена, локација бр.407.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	407	Река Пена	1499	4,074
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	492811	x	493680	
y	656765	y	655710	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-те од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/9
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3862.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат ЕЛ ТЕ ИНЖЕНЕРИНГ Горан и др.ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште ул. Желево бр. 2/2-10 Скопје, со ЕМБС 5338891, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Коњарка, локација бр.235.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа Одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	235	Река Коњарка	880	0,758
координати на зафат		координати на машинска зграда		
х	562903	х	562000	
у	535168	у	535847	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .

Бр. 51-6546/10
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3863.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од Фери Инвест ДОО експорт-импорт Велес, со седиште на ул. Раштански пат бб – Велес, со ЕМБС 5778093 и ГД Гранит АД – Скопје, со седиште на ул. Велько Влаховиќ бр.8 Скопје со ЕМБС 4054261, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Јабланица, локација бр.399.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Мокност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	399	Река Јабланица	3238,3	2,4
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	574272	x1	575242	
y1	464604	y1	467053	
X2	574120			
Y2	464578			

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач - Конзорциумот составен од Фери Инвест ДОО експорт-импорт Велес и ГД Гранит АД – Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/11
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3864.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од ДППУ Флексповер ДОО увоз-извоз Скопје седиште ул.Првомајска бб Скопје со ЕМБС 6061400, и ТПП Цет Енерџи Кирил Гаврило Серафимов ТП Штип со ЕМБС 6568335 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Водошница, локација бр.277.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	277	Река Воденешница	190	0,137
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	647210	x	646930	
y	581895	y	583120	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надоместок во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач Конзорциумот составен од ДППУ Флексповер ДОО увоз-извоз Скопје и ТПП Цет Енерџи Кирил Гаврило Серафимов ТП Штип да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи Министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/12
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3865.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК****Член 1**

Прворангираниот кандидат МК ВИЗА ФЕШН ДООЕЛ Штип, со седиште ул. Партизанска бр.21Б Штип, со ЕМБС 6103189, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Блатечка река, локација бр.349.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	349	Река Блатечка	606	0,37
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	630998	x	632983	
y	632265	y	631887	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надоместок во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/13
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3866.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК****Член 1**

Прворангираниот кандидат НОРД ЕНЕРѢИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 6658628, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Бачишка река, локација бр. 27.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	27	Река Бачишка	1403,7	0,91
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	607328	x	607400	
y	488352	y	489891	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надоместок во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надоместок да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/14
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3867.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат НОРД ЕНЕРЏИ ГРОУП ДОО експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 6658628, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Вејачка, локација бр. 93.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	93	Река Вејачка	1306,4	1,2
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	659792	x	658302	
y	494343	y	439108	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесијата дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/15 Заменик на претседателот
8 ноември 2011 година на Владата на Република
 Македонија,
 Скопје м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3868.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ
ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ
ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕ-
РИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ
ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА
СО ОТВОРЕН ПОВИК**

Член 1

Прворангираниот кандидат ПШЦ СЕ со седиште на адреса Moerser Str.149 во Дуисбург, Германија, HRB 19088 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Шемница, локација бр.267.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелава и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	267	Река Шемница	1065	0,830
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	511698	x	511542	
y	541515	y	543697	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДООЕЛ. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/16
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3869.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТРУКТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Беловишка река, локација бр.107.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	107	Река Беловишка	355	0,331
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	667856	x	667410	
y	507802	y	508360	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/21
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3870.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Одранска река, локација бр.106.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	106	Река Одранска	228	0,240
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x1	665690	x1	664970	
y1	506800	y1	507447	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/22
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3871.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/08, 139/08, 61/09 и 52/10), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат УРБАН ПЛАН КОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште ул. Борис Кидрич бр. 1 Тетово, со ЕМБС 5709890, се избира за најповолен понудувач за доделување на

концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на Одранска река, локација бр. 105.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	105	Река Одранска	282	0,208
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	666506	x	665690	
y	506605	y	506800	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Договорот за концесија ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/23
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3872.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5937086 и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Брза вода, локација бр. 94.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	94	Река Брза вода	906,2	0,4
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	657132	X	656015	
y	497795	y	498559	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/24
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3873.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5937086 и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Брза вода, локација бр. 95.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	95	Река Брза вода	677,3	0,48
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	656000	X	654710	
Y	498557	Y	499488	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-РОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/25
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3874.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5937086 и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Брза вода, локација бр. 96.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	96	Река Брза вода	959,6	0,3
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	658315	x	657131	
y	497173	y	497785	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на едно-кратниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење.

Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-РОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни услови-те од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 51-6546/26
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3875.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5937086 и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Кажани, локација бр. 208.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	208	Река Кажани	1019	0,9
координати на зафат		координати на машинска зграда		
X	543640	X	545837	
y	511527	y	512118	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на едно-кратниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати едно-кратниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-РОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-6546/27
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3876.

Врз основа на член 72 став 2 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 07/2008, 139/2008, 61/2009 и 52/2010), член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.11.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРВОРАНГИРАНИОТ КАНДИДАТ ЗА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 44 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ПО МОДЕЛОТ ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА, ОПЕРИРАЊЕ И ПРЕНОС НА СЛИВОВИТЕ НА РЕКИТЕ ВАРДАР, СТРУМИЦА И ЦРН ДРИМ ВО ПОСТАПКА СО ОТВОРЕН ПОВИК

Член 1

Прворангираниот кандидат Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС

5937086 и ВАТРОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје, со седиште на ул. Максим Горки бр.3А Скопје, со ЕМБС 5075998 се избира за најповолен понудувач за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа на река Голема Илинска, локација бр. 257.

Член 2

Предмет на концесијата од член 1 на оваа одлука е користење на вода од водотекот од став 2 од овој член.

Намената на концесијата е производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа, како што е дадено во табелата, и тоа:

Ред. Бр.	Референтен бр. на Локација	Водотек	Моќност Kw	Инсталиран проток m ³ /s
1.	257	Река Голема Илинска	415	0,45
координати на зафат		координати на машинска зграда		
x	574491	x	535793	
y	501020	y	562023	

Член 3

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од член 1 на оваа одлука се доделува за период од 23 години сметано од датумот на склучување на договорот за концесија.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија за вода се состои од еднократен и годишен надоместок.

Еднократниот надоместок за концесија за вода се состои од минималниот еднократен надоместок утврден со Одлуката за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/07) и понудениот додаток од страна на концесионерот на еднократниот надоместок.

Најповолниот понудувач треба да го плати еднократниот надомест во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Годишниот надоместок за концесија за вода изнесува 2 % од вкупниот приход од произведената и откупената електрична енергија за секој произведен и откупен киловат час во секоја година на користење. Концесионерот е должен годишниот надомест да го плати најдоцна до 15 март во тековната година, за претходната година.

Член 5

Најповолниот понудувач -Конзорциумот составен од БНБ-Компани ДОО експорт-импорт Скопје и ВАТ-РОСТАЛНА Михајло и останати ДОО Скопје да регистрира трговско друштво во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. Ново регистрираното трговско друштво треба да биде во форма на ДОО или АД. Висината на основачкиот влог во новооснованото трговско друштво треба да изнесува најмалку 10.000 евра за ДОО, односно 30.000 евра за АД при што непаричниот влог не може да учествува со повеќе од 15% од основната главнина.

Договорот за концесија помеѓу Владата на Република Македонија од една страна и новооснованото друштво, од друга страна формирано во согласност со

став 1 од овој член и тендерската документација ќе се склучи најкасно во рок од 90 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 6

Договорот за концесија во име на Владата на Република Македонија ќе го склучи министерот за економија.

Член 7

Ако најповолниот понудувач не ги исполни условите од член 4 и 5 од оваа одлука, Концедентот ќе ја активира банкарската гаранција доставена од најповолниот понудувач од член 1 на оваа одлука.

Член 8

Се овластува министерот за економија да формира Комисија која ќе врши постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиската дејност и реализација на Договорот за концесија.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6546/28
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3877.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 “КУМАНИЧЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Куманичево“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/1
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3878.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 “МРЕЖИЧКО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.4 “Мрежичко“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на граѓани ловечко друштво “ТИКВЕШ“ Кавадарци и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/4
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3881.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.5 “МАЧЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението за унапредување, заштита, ловење и користење на дивечот “ДАБЕВЕЦ” Берово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 5 “Мачево”.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението за унапредување, заштита, ловење и користење на дивечот “ДАБЕВЕЦ” Берово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/5
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3882.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.1 “СТАЊЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Стањевци”.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/6
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3883.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 “СОПОТ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Сопот“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/7
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3884.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 3
“ОРЕЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Орел“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/8
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3885.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4
“МЕЧКУЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 “Мечкуевци“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/9
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3886.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5
“ЕРЦЕЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 “Ерцелија“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловечко друштво “ЕРЕБИЦА“ Свети Николе и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/10
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3887.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2 “ДУМАНОВЦЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечкото друштво “Шкипоња“ Липково се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 “Думановце“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Ловечкото друштво “Шкипоња“ Липково и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/11
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3888.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 “БЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Белица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/12
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3889.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5 “ДРАСЛАЈЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 “Драслајца“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво “ПРЕВЕЗАН“ Струга и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/13
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3890.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1 “МУШКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Мушково“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/14
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3891.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2
“РУДАРИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 “Рудари“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето-концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението “БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/15
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3892.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3
“КУКЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението „БУКОВАЦ“ Кратово се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 3 „Куклица“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението „БУКОВАЦ“ Кратово и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/16
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3895.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3
“КУРБИНОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Курбиново“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/19
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3896.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6
“ЦАРЕВ ДВОР“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.6 “Царев Двор“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци “ПРЕСПА“ Ресен и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/20
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3897.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 “ТАЈМИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци “СОКОЛ-3“ с.Зајас, Зајас се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Тајмиште“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци “СОКОЛ-3“ с. Зајас, Зајас и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/21
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3898.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 “ДУШЕГУБИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ - Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 “Душегубица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ - Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7319/22
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3899.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.7 “БУКОЈЧАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-
КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението на ловци Ловечко Друштво “ЕКО-ФАЗАН“ Осломеј се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 “Букојчани“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението на ловци Ловечко Друштво “ЕКО-ФАЗАН“ Осломеј и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/23
8 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3900.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1
“ПЛАЧКОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Плачковица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/24
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3901.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.3 “ЛИПОВИК“ НА КОРИСТЕЊЕ-
КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 “Липовик“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 51-7319/25
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3902.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4
“ГАБРЕВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 “Габревци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението ловно риболовно друштво “СТУДЕНЕЦ“ Конче и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/26
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3903.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 5
“ИЊЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 “Ињево“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението за лов и траперство “ГОТЕН“ Радовиш и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/27
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,

м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3904.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/09 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1
“СТЕПАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштвото за производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 “Степанци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/28
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3905.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 9
“КЛЕПА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 9 “Клепа“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво "РУЕН" Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/35
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3906.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 10
"ГРНЧИШТЕ" НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Здружението Ловечко друштво "РУЕН" Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.10 "Грнчиште".

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво "РУЕН" Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/36
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3907.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 12
"МАРТОЛЦИ" НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА****Член 1**

На Друштвото за производство, промет и услуги "СУРДА-АХО" ДООЕЛ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.12 "Мартолци".

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за производство, промет и услуги "СУРДА-АХО" ДООЕЛ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/38
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3908.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 13 “БИСТРИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.13 “Бистрица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/39
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3909.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр.26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 14 “ЧАШКА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштвото за производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.14 “Чашка“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштвото за производство, промет и услуги “СУРДА-АХО“ ДООЕЛ Скопје и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/40 4 декември 2011 година Скопје
 Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3910.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009 и 136/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 15
“РАШТАНИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 15 “Раштани“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа и програмата за развојни можности на дивечот под заштита во ловиштето.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Здружението Ловечко друштво “РУЕН“ Велес и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот утврден во посебната ловно стопанска основа.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/41 4 декември 2011 година Скопје
 Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3911.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР. 3 “СОКОЛИЦА“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето ловиштето бр.3 “Соколица“од јавниот конкурс број 5 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во ловните реони Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Радовиш и Велес објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 14 април 2011 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловишто од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што не се доставени доволен број на понуди согласно со јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/42 4 декември 2011 година Скопје
 Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3912.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО
ЛОВИШТЕТО БР. 1 “САРАЕВО“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр. 1 “Сараево“ од јавниот конкурс број 5 за давање на користење на

дивечот со концесија во ловиштата во ловните реони Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Радовиш и Велес објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 14 април 2011 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член се прекинува поради тоа што содржината на понудите не одговара на барањата содржани во јавниот повик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/43 Заменик на претседателот
4 декември 2011 година на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3913.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 „БОГОСЛОВЕЦ“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето: бр.6 „Богословец“, од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 14.04.2011 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/44 Заменик на претседателот
4 декември 2011 година на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3914.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 „КИШИНО“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето: бр.7 „Кишино“, од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 14.04.2011 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/45 Заменик на претседателот
4 декември 2011 година на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3915.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 „ДУМАЈЛИЈА“

Член 1

Се прекинува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето: бр.8 „Думајлија“, од јавниот конкурс бр.5 за давање на користење на дивечот со концесија во ловиштата во реоните Кавадарци, Берово, Свети Николе, Куманово, Струга, Кратово, Ресен, Кичево, Велес и Радовиш, објавен во “Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011, како и во дневните весници “Дневник“ и “Лајм“ на ден 14.04.2011 година.

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се прекинува со оглед на тоа да е отпадната потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7319/46
4 декември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3916.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Член 1

Концесиите за експлоатација на минерални сировини се доделуваат во функција на експлоатација на минералните сировини на локалитетот за кој се предлага доделување. На истиот локалитет во изминатиот период веќе е вршена експлоатација на минерални сировини. Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за постојан и експлоатиран рудник, како единствен начин за продолжување на дејноста е потребно да се додели под концесија.

Член 2

Како основна цел за доделување на концесија за експлоатација е создавање на услови за рамномерно искористување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на доделување на концесија за вршење на експлоатација на минерална сировина – железо е на локалитетот „Тајмиште“, општина Зајас.

Концесија за експлоатација ќе се додели:

- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите од член 3 од оваа одлука ќе се спроведе како постапка за доделување на концесии за експлоатација со отворен повик.

Член 5

Начинот на плаќање и пресметување на концесиониот надоместок ќе се определи согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/2007, 19/2009, 105/2009 и 60/2010).

Член 6

Постапката за доделување на концесиите за експлоатација ќе биде спроведена во рок од 90 дена.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии, министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член е должна да ја подготви тендерската документација и јавниот повик, по претходно одобрување од министерот за економија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерални сировини, Комисијата од став 2 од овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик во домашни јавни гласила.

Член 7

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 6.000,00 денари.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7365/1
13 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3917.

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007 и 18/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на ден 4.12.2011 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р-104, СКОПЈЕ-МАКЕДОНСКИ БРОД, ДЕЛНИЦА КОЛОМОТ- С.БЛИЗАНСКО, КО ЗДУЊЕ И КО БЛИЗАНСКО, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за донесување на Урбанистички проект за изградба на Регионален пат Р-104, Скопје-Македонски Брод, делница Коломот-с.Близанско, КО Здуње и КО Близанско, општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска општина	Имотен лист	Катастарска парцела бр.	Место викано	Катастарска култура	Катастарска класа	Површина	Сопственост
Здуње	358	1681/4	Гумелешник	нива	6	642 м ²	Република Македонија корисник Агенција за државни патишта
Здуње	1	1706/3	Босна лака	пасиште	6	327 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1701/5	Садојца	камењар	/	1460 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1711/4	Добри дол	пасиште	5	919 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1711/5	Добри дол	пасиште	5	1062 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1711/6	Добри дол	пасиште	5	58 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1710/2	Белково	камењар	/	400 м ²	Република Македонија
Здуње	1	1712/2	Белково	пасиште	4	236 м ²	Република Македонија
Здуње	1	458/3	Коломот	пасиште	4	842 м ²	Република Македонија
Близанско	1	6/11	Козо поле	пасиште	6	915 м ²	Република Македонија
Близанско	1	6/12	Козо поле	пасиште	6	6323 м ²	Република Македонија
Близанско	1	6/14	Козо поле	пасиште	6	5225 м ²	Република Македонија
Близанско	1	6/13	Козо поле	пасиште	8	185 м ²	Република Македонија
Близанско	1	8/3	Боров дол	пасиште	5	94 м ²	1. Богданоска Марица с. Здуње 2. Богданоски Томислав ул. Браќа Стефанови бр. 5 с. Брвеница 3. Богданоски Стојче ул. Браќа Стефанови бр. 7 с. Брвеница 4. Богданоски Воислав ул. Браќа Стефанови бр. 7 с. Брвеница
ВКУПНО:						18688 м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7638/1 4 декември 2011 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

3918.

Врз основа на член 164 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 158/2008, 161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 24/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија број 02-6726/1 од 6 декември 2011 година, со која за директор на Фондот е именуван Беким Незири, дипломиран инженер по биологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7716/3 13 декември 2011 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

3919.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОВЕТОТ НА ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД-ОХРИД

1. За претставници на Советот на ЈНУ Хидробиолошки завод-Охрид, се определуваат:

- д-р Гордана Речкоска-професор на Факултетот за туризам и угостителство, Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола;

- д-р Стое Смиљков-професор на Природно-математичкиот факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје;

- д-р Бранко Мицевски, професор на Природно-математичкиот факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

2. Со определувањето на новите претставници на Советот на Заводот на досегашните претставници им се утврдува престанок на мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 22-4152/2 13 декември 2011 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

3920.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува:

- Марина Петровска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-7488/2
13 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3921.

Врз основа на член 142 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 декември 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД

1. За член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именува:

- Марија Николова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 22-7933/1
13 декември 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3922.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97,54/97,13/01,2/02 и 54/07) а во врска со член 164 став 1 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11, 51/11 и 148/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.11.2011 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА-„ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија “ГЛОБАЛКОД“ увоз-извоз ДОО Кичево за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул.“Тане Цалески“ бр.1 во Кичево.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 10000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6728/1
15 ноември 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3923.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

СПИСОК
НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ

Ред. бр.	Презиме и име	Адреса	Јазик	Број и дата на прием	Основен суд
1.	НЕДЕЛКОВСКА Димитар ЈАСНА	Симо Андоновски 50, Пехчево 033/441 935 и 078/343 312 jasnanelkovska@yahoo.com	Италијански	07-4045/2 07.12.2011	Берово
2.	АВРАМОВСКИ Стевчо НИКОЛЧЕ	Младински Бригади 11/3, Битола 078/251 500 avrambt@hotmail.com	Англиски	07-4299/2 08.12.2011	Битола
3.	БИЛЈАНОВСКА Вангел ЛИЛЈАНА	Елпида Караманди 13/1-1, Битола 075/502 104 biljanovska78@yahoo.com	Англиски	07-4233/2 08.12.2011	Битола
4.	БУБЕВСКА Злате МАРИЈА	Горѓи Горѓиев 2А, Битола 047/240 957 и 070/983 540 wizardess86@yahoo.com	Англиски	07-4207/2 08.12.2011	Битола
5.	ЈОШЕВСКИ Тодор ВАСКО	Алексо Наневски 10, Битола 070/446 541 vaskojosevski@gmail.com	Англиски	07-4113/2 08.12.2011	Битола
6.	НАЈДОВСКА Стефче ЕЛЕНА	Партизанска 88/6, Битола 070/972 869 najelena0606@yahoo.com	Англиски	07-4358/2 08.12.2011	Битола
7.	ПЕТРОВСКА Стевче АЛЕКСАНДРА	Кланица 1/5, Битола, 075/603 946 candra3bt@yahoo.com	Англиски	07-4153/2 08.12.2011	Битола
8.	СТАНКОВСКА Љубе ЈАСМИНА	Анести Пановски 48, Битола 075/373 642 stankovska.jasmina@yahoo.com	Англиски	07-4250/2 08.12.2011	Битола
9.	ТРАЈКОВСКА Стојан МАРИНА	Илинденска 172, Битола 070/970 877 marina.trajkovska@ymail.com	Германски	07-4303/2 06.12.2011	Битола
10.	ШТАКОСКА Боне АНЕТА	Партизанска 49/4-1, Битола 078/269 545 stakoskaaneta@yahoo.com	Германски	07-4174/2 06.12.2011	Битола
11.	ТРИФУНОВ Стојан ИВОНА	Илинденска 129, Битола 075/253 263 trajkovska_ivona@yahoo.com	Грчки	07-4236/2 03.12.2011	Битола
12.	БЕКИРОВА Горѓи МАРГАРИТА	Иван Милутиновиќ 64/32, Битола 075/272 779 margarita_msi@mail.ru	Руски	07-4246/2 03.12.2011	Битола
13.	БОШЕВСКА Благој СОЊА	Караџова 71, Битола 070/812 547 sonja_bo6@hotmail.com	Француски	07-4334/2 03.12.2011	Битола
14.	ВРШКОВСКА Вања ТАМАРА	Север-југ 17/5, Битола 070/450 031 tvrskovska@yahoo.com	Француски	07-4251/2 09.12.2011	Битола
15.	АБРАШЕВА Јован НАТАША	Стојан Бурчевски-Буридан 23 Велес, 078/224 462 natashaabraseva@yahoo.com	Албански	07-4187/2 05.12.2011	Велес
16.	АРТИНОВА Илија САШКА	Петар Михов 19А, Велес 077/531 823 saskaartinova@yahoo.com	Албански	07-4184/2 05.12.2011	Велес
17.	ГАЛЕВА Јордан ВАСКА	Благој Горев 104Б-15, Велес 077/883 546 vasegaleva@gmail.com	Албански	07-4181/2 05.12.2011	Велес
18.	ЈОВАНОВА Трајче ОЛГА	Владимир Назор 124, Велес 071/354 341 olgica_v@yahoo.com	Англиски	07-4186/2 08.12.2011	Велес
19.	ТРАЈКОВА Димче КРУНОСЛАВА	Благој Горев 135/2-13, Велес 078/592 887 k.trajkova@yahoo.com	Англиски	07-4274/2 08.12.2011	Велес
20.	ЈАНЕВ - САРАГИНОВСКИ Зоранчо ЖАНЕТ	Киро Рогужаров 39, Велес 043/232 996 и 078/232 996 zanetjanev@yahoo.de	Германски	07-4247/2 06.12.2011	Велес
21.	ПАНОВСКА Благој ДАНИЕЛА	Маркова 14/1-3, Велес 071/310 554, nenapanovska@yahoo.com	Германски	07-4284/2 06.12.2011	Велес
22.	НИКОЛОВСКА Љупчо МАРИЈА	Пиринска 72, Веница 070/449 115 nikolovskamarija@yahoo.com	Германски	07-4300/2 06.12.2011	Веница

23.	ЗАФИРОВА Златко ЗОРИЦА	Блатец, Винаца, 070/944 998 zoka_988@yahoo.com	Италијански	07-4271/2 06.12.2011	Винаца
24.	ИВАНОВСКА Ванчо ДРАГИЦА	Ванчо Прке 13, Винаца 078/242 482 ivanovska_dragica@yahoo.com	Италијански	07-4235/2 06.12.2011	Винаца
25.	ДИМОВА Крсте ЕЛЕНА	Илинденска 3, Пирава - Валандово 071/333 500 elenadimova26@yahoo.com	Англиски	07-4281/2 08.12.2011	Гевгелија
26.	ТРАЈКОВА Ѓорге КРСТИНКА	Ристо Чавдаров 4, Гевгелија 070/320 043 tinatrajkova@gmail.com	Грчки	07-4248/2 03.12.2011	Гевгелија
27.	ПАНОВ Петар БРУНА	Сава Михајлов 3/19, Гевгелија 078/687 548 bruna_panov@yahoo.com	Италијански	07-4214/2 06.12.2011	Гевгелија
28.	АЛИЛИ Џавит АФРИМ	ЈНА 377, Гостивар 070/537 271 aronalilkoka@yahoo.de	Албански	07-4301/2 06.12.2011	Гостивар
29.	ФИДАНИ Имрли ЗИЛБИЈЕ	с. Чергане ул.300 бб - Гостивар 075/316 227 и 075/404 836 uni-teknika@hotmail.com	Албански	07-4204/2 05.12.2011	Гостивар
30.	ТАИРИ Фехим НЕХИМ	Млаки 16 - Гостивар 070/606 867, nehimt@yahoo.com	Албански и Англиски	07-4387/2 08.12.2011	Гостивар
31.	СУЛЕЈМАНИ Осман ЃУЛСУМЕ	Боре Вељаноски 70, Гостивар 071/893 725 gjylsime_s@hotmail.com	Албански и Италијански	07-4269/2 07.12.2011	Гостивар
32.	ХАЈДАРИ Хајдар НЕСЛИХАН	Младен Симоноски 19А, Гостивар 072/666 993 neslihan.hajdari@hotmail.com	Албански, Англиски и Италијански	07-4151/2 08.12.2011	Гостивар
33.	ИДРИЗИ Абдурахим ФАИК	ул.200 бб, Форино - Гостивар 071/739 652 faikidrizi@gmail.com	Германски	07-4354/2 06.12.2011	Гостивар
34.	КИТАНОВА Спиро ДРАГА	Радика 1, Дебар 070/449 605 и 046/831 129 draga_kolarovska@hotmail.com	Англиски	07-4173/2 08.12.2011	Дебар
35.	ЧУЛЕВ Блажо ТАЊА	Илинденска 117/3-13, Кавадарци 078/277 892 tanjaculev@yahoo.com	Албански	07-4314/2 05.12.2011	Кавадарци
36.	ИЛОВА Ванче САЊА	Ѓоре Брушански 44, Кавадарци 078/401 860, lozanovka@yahoo.com	Англиски	07-4143/2 08.12.2011	Кавадарци
37.	МУРГОВА Киро ДАНИЦА	Егејска 22, Кавадарци 043/410 242 и 075/652 272 dancemurgova@yahoo.com	Италијански	07-4123/2 07.12.2011	Кавадарци
38.	ДИМОСКА Милисав НАТАША	Душан Митрески 37 Македонски Брод, 078/224 801 natasha_dimoska@yahoo.com	Англиски	07-4243/2 08.12.2011	Кичево
39.	ПЕТКОСКА Дејан ЗОРИЦА	Првомајска 12, Македонски Брод 070/919 247 zorica.petkoska@yahoo.co.uk	Англиски	07-4357/2 08.12.2011	Кичево
40.	ГРОЗДАНОСКИ Бранко ЖИВКО	с. Бигор Доленци - Кичево 078/725 397, grozdanoskiz@yahoo.com	Италијански	07-4304/2 06.12.2011	Кичево
41.	ПЕТРОВА Ѓеорги КАТИЦА	4-ти Јули 55/3, Кочани 071/336 090 и 033/272 945 kkpetrova@aol.com	Англиски	07-4355/2 08.12.2011	Кочани
42.	ПАВЛОВА Лазо САЊА	Џарка Ѓоргиева бб, Оризари -Кочани 070/890 919 и 075/346 357 sanja.pavlova@yahoo.com	Германски	07-4371/2 06.12.2011	Кочани
43.	ТОДОРОВСКА Стојанча КРИСТИНА	Климент Охридски 8 Крива Паланка, 071/529 904 kristina.todorovska@gmail.com	Албански	07-4185/2 05.12.2011	Крива Паланка
44.	АЛЕКСОВСКА Станојко АНГЕЛИНА	Баглачка 38, Крива Паланка 071/359 107 jovanovskaangelina@yahoo.com	Германски	07-4171/2 06.12.2011	Крива Паланка
45.	ПЕШИК Слободан ФРОСИНА	Пелинска 12, Куманово 077/680 006 sofiabaf@yahoo.co.uk, frosina_pesic@yahoo.com	Англиски	07-4154/2 08.12.2011	Куманово
46.	РИСТОВСКА Ѓубиша МАРИЈА	Тоде Мендол 37А-6, Куманово 070/313 968 marija.ristovska87@gmail.com	Англиски	07-4227/2 08.12.2011	Куманово

47.	СТЕФАНОВСКА Дане МАЈА	Октомвриска Револуција 32/24 Куманово 070/792 579 и 077/585 966 majastefanovska2005@yahoo.com	Англиски	07-4331/2 08.12.2011	Куманово
48.	ШОЈИК Драге КАТЕРИНА	Драган Стопаревик 2, Куманово 078/373 101 katerina.sojic@gmail.com	Англиски	07-4322/2 08.12.2011	Куманово
49.	ТАСЕВСКА Слободан ИВАНА	Октомвриска Револуција 15/3-13 Куманово 031/411 421 и 078/401 260 tasevska.ivana@gmail.com	Англиски и Француски	07-4268/2 09.12.2011	Куманово
50.	РАМАДАНИ Фехим КУШТРИМ	Опае, Липково-Куманово 078/274 267 kushtrim.ramadani@gmail.com	Германски	07-4332/2 06.12.2011	Куманово
51.	РАЈЧАНОВСКИ Кире АЛЕКСАНДАР	Маршал Тито 123/16, Неготино 070/772 645 rajchan@gmail.com	Англиски	07-4117/2 08.12.2011	Неготино
52.	ДИМОВА Димитар КРИСТИНА	Ида Бенчик 5, Неготино 072/278 282 и 043/363 942 kikadimova@yahoo.com	Бугарски	07-4203/2 03.12.2011	Неготино
53.	ЕФТИМОВА Златко ДАНИЕЛА	Никола Карев 33, Неготино 071/560 775 dani.eftimova@gmail.com	Германски	07-4155/2 06.12.2011	Неготино
54.	ЛОРОВСКА Тасе АЛДАНА	Бул.Туристичка 1/1-15, Охрид 076/646917 aldana@live.com	Албански	07-4270/2 05.12.2011	Охрид
55.	БУНТАШОСКА Стефан АЛЕКСАНДРА	Велгошти, ул.Манастирска бб, Охрид 078/441 132 aleksandra_buntasoska@yahoo.com	Англиски	07-4209/2 08.12.2011	Охрид
56.	РИБАР Славе КИРЕ	Питу Гули 72, Охрид 078/417 920 и 046/261 804 kire_ribar@hotmail.com	Англиски	07-4121/2 08.12.2011	Охрид
57.	ДОНЕСКА Стојан ИВАНА	Горче Петров 6/17, Охрид 071/364 971 ivanadoneska@gmail.com	Англиски и Германски	07-4361/2 08.12.2011	Охрид
58.	ВЛАКЕСКА Михајло МАРИЈА	Сатеска 2/19, Охрид 046/551 022 marijavlaveska@gmail.com	Грчки	07-4356/2 03.12.2011	Охрид
59.	СТАВРЕСКА Милчо ДЕЈАНА	Бул.Туристичка 97/39, Охрид 078/444 845 dejana.stavreska@gmail.com	Италијански	07-4272/2 06.12.2011	Охрид
60.	ГЕЛЕВА Крумислав НАТАША	Сутјеска 26, Прилеп 071/858 268 androgineus@yahoo.com	Англиски	07-4326/2 08.12.2011	Прилеп
61.	ЈОВАНОВСКА Звонко НАТАША	11-ти Октомври 113, Прилеп 070/427 114 nj2400@gmail.com	Англиски	07-4241/2 08.12.2011	Прилеп
62.	ТЕМЕЛКОСКА Трајче БИЉАНА	Мариовска 14, Прилеп 078/407 437 и 075/707 420 bile89_pp@hotmail.com	Англиски	07-4298/2 08.12.2011	Прилеп
63.	ВЕЛЕСКИ Весна МИЛАН	Круме Волнароски 12, Прилеп 071/919 751 и 075/379 751 milanveleski@gmail.com	Германски	07-4175/2 06.12.2011	Прилеп
64.	МАНЧЕСКА Здраве ЕЛИЗАБЕТА	Илија Дреноски 4, Прилеп 078/323 535, betipp_f@yahoo.com	Германски	07-4211/2 06.12.2011	Прилеп
65.	ТРАЈАНОВА Блажо ЈУЛИЈА	Бул.Александар Македонски 3/1-2 Радовиш, 078/200 134 julija_t.1985@yahoo.co.uk	Англиски	07-4359/2 08.12.2011	Радовиш
66.	ЗЛАТКОВА Златко ЗОРКА	Маршал Тито 208/1-8, Радовиш 070/942 972 z_zlatkova@yahoo.com	Италијански	07-4273/2 06.12.2011	Радовиш
67.	КЕЛЕПУРОВСКА Живе МАРИЈА	Царев Двор - Ресен 070/951 258 marija.kelepurovska@gmail.com	Англиски	07-4302/2 08.12.2011	Ресен
68.	СТЕФАНОВСКА Методија МАРИЈА	ул.10 бр.33, Ресен 077/880 855 stefanovska330@hotmail.com	Англиски	07-4249/2 08.12.2011	Ресен
69.	ЈОРДАНОВ Кирил РИСТЕ	4-ти Јули 48, Свети Николе 071/865 201 ristejordanov_87@yahoo.com	Англиски	07-4224/2 08.12.2011	Свети Николе

70.	ПЕТРОВ Благој АЛЕКСАНДАР	Индира Ганди 14, Свети Николе 071/228 742 aleksandar_petrov@yahoo.com	Бугарски	07-4180/2 03.12.2011	Свети Николе
71.	АБДУЛАИ Селим ПУЛУМБ	Цветан Димов 19/1-45, Скопје 075/801 975 pullumb_abdulai@hotmail.com	Албански	07-4043/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
72.	ЗАКОВСКИ Драган ПЕРИЦА	Цицо Поповиќ 2/1-6, Скопје 02/3129 302 и 076/734 471	Албански	07-4318/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
73.	ЈАНАКИЕВА Димче ЕМИЛИЈА	Загребска 33, Скопје 078/271 287 e.janakieva273@gmail.com	Албански	07-4323/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
74.	МЕХМЕДИ Абдулмеџит СУЗАНА	Никола Малешевски 21, Скопје 075/455 411 zanaerza@hotmail.com	Албански	07-4320/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
75.	НУХИЈИ Азиз АЛБОНИТА	Методија Митевски 6/1-8, Скопје 078/445-408 blueyenita@hotmail.com	Албански	07-4065/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
76.	СЕЉМАНИ Исак ЉУЉЗИМ	Дижонска 11, Скопје, 076/445 169 lulzim11@gmail.com	Албански	07-4364/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
77.	ХРИСТОВСКА Благојче СОЊА	ул. 8 бр. 19, Илинден - Скопје 071/887 000 и 076/404 334 sonja.hristovska@yahoo.com	Албански	07-4278/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
78.	ЦВЕТАНОСКА Мирче ЕЛЕНА	29 Ноември 37/1-1, Скопје 078/603 654 elsacvetanoska@yahoo.com	Албански	07-4215/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
79.	ШЕМКО- ГЕОРГИЕВСКА Кристо ЈОРДАНА	Аугуст Цесарец 1/2-4, Скопје 075/335 308 jordanashemko@gmail.com	Албански	07-4044/2 05.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
80.	БОЦЕВСКА Јосиф НАДИЦА	Ангел Динев 35, Скопје 02/2033 156 и 070/482 060 nadica_fv@yahoo.de	Англиски	07-4244/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
81.	ГЕОРГИЕВСКА Димитар ЈАСМИНА	Рајко Жинзифов 20, Скопје 071/759 781 georgievska.jasmina@gmail.com	Англиски	07-4280/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
82.	ГЕОРГИЕВСКИ Хариклија ДРАГАН	Опџен Прица 7/2-6, Скопје 072/213 940 dgeorgievsky@gmail.com	Англиски	07-4228/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
83.	ГРУЈОСКА Ристе АНА	Лука Геров 11Б, Скопје- Горче Петров 02/6131 027 и 070/385 154 anagrujoska@hotmail.com	Англиски	07-4223/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
84.	ДАВЧЕВСКА Васил МИРЈАНА	Бул. Видое Смилевски Бато 61/3-12 Скопје, 071/392 543 snezana@pluto.izis.ukim.edu.mk	Англиски	07-4362/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
85.	ДЕСПОТОВСКА Горан АНА	Бул. АВНОЈ 82/2-11, Скопје 02/2458 283 и 071/752 530 ana.despotovska@yahoo.com	Англиски	07-4183/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
86.	ДИМИТРОВСКА Александар БОЈАНА	29-ти Ноември 2, Скопје 072/238 455 bojana_dimitrovska@live.com	Англиски	07-4353/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
87.	ДОЈЧИНОВСКА Димче ОЛИВЕРА	Пушкинова 3/3-10, Скопје 070/849 113 o_dojcinovska@yahoo.com	Англиски	07-4170/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
88.	ИЛИЕВСКИ Миле АЛЕКСАНДАР	Никола Добровиќ 3/2-4, Скопје 078/809 009 ilievski.alek@gmail.com	Англиски	07-4328/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
89.	ИЛИЕСКА Димитар ПОЛИТИМА	Крсте Асенов 22/3-23, Скопје 070/400 633 politimaj@yahoo.com	Англиски	07-4350/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
90.	ЈАКИМОВСКА Љубомир МАЈА	Франклин Рузвелт 2/19, Скопје 072/214 207 jakimovska_maja@yahoo.com	Англиски	07-4396/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
91.	ЈОСИФОВСКА Јован МАРИЈА	Антон Попов 108А, Скопје 02/2531 919 и 071/259 130 marijajosifovska90@gmail.com	Англиски	07-4218/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
92.	КАЕВИЌ Ристо ЗОРИЦА	Тодор Чангов 41 бр. 23, Скопје 077/521 951 zoricahr@live.com	Англиски	07-4367/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
93.	КОРТЕЛОВА Јелена ИВОНА	Васил Горгов 20/1-19, Скопје 070/821 864 ivonakortelova@gmail.com	Англиски	07-4312/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2

94.	КОСТОВСКА Михајло МАГДАЛЕНА	Мито Хаџивасилев Јасмин 14/27, Скопје, 071/583 446 magde20@gmail.com	Англиски	07-4118/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
95.	КОСТОВСКИ Крум МАРИЈА	Бул. Партизански Одреди 64Б/2-1 Скопје, 02/3063 279 и 072/713 732 marija_goceva@yahoo.com	Англиски	07-4202/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
96.	МИРКОВСКА Радослав ЕЛЕНА	Локов 26/2-22, Скопје, 070/454 558 elenamirkovska@yahoo.de	Англиски	07-4120/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
97.	МИТИЌ Кирил БИСЕРА	Црниче 8А, Скопје, 070/617 246 biseramitik@gmail.com	Англиски	07-4125/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
98.	НАСКОВСКА Бранислав ИРЕНА	Орце Николов 58, Скопје 070/446 405 irena.naskovska@yahoo.com	Англиски	07-4122/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
99.	ОЦЕВСКА Раде ИВАНА	Гоце Делчев, ул.201 бр.4, Скопје 072/303 133 ivanaaaaaaaaa@hotmail.com	Англиски	07-4225/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
100.	ПАВЛОВСКА Зоран МАЈА	Бул. Јане Сандански 110/3-13, Скопје 071/528 662 maja.pavlovska@hotmail.com	Англиски	07-4316/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
101.	ПЕЈИЌ Славољуб ИРЕНА	Благоја Стефковски 81, Скопје 02/2526 065 и 078/441 906 irenapejik@gmail.com irenapejik@yahoo.com	Англиски	07-4221/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
102.	ПЕПОВСКА Витослав КРИСТИНА	4-ти Јули 157Б, Горче Петров -Скопје 070/584 279 kristina_pepovska@yahoo.com	Англиски	07-4276/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
103.	РАДЕВСКА КИРОВСКА Зоран МАЈА	Саса 12 бр.10, Скопје 070/744 022 m.radevska@yahoo.com	Англиски	07-4369/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
104.	РИСТОВСКА Милан ЈАСНА	Славка Динкова 38Б, Скопје 076/422 398 jasna.ristovska@gmail.com	Англиски	07-4190/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
105.	РИСТОВСКА Оливер НАТАЛИЈА	Франклин Рузвелт 59/2-16 Скопје, 071/256 291 ristovska.natalija@yahoo.com	Англиски	07-4266/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
106.	ТОШЕВСКА Сашо МАРИЈА	Вера Јоџиќ 18/3, Скопје 078/762 010 и 076/470 383 m_toshevaska@hotmail.com, m_toshevaska@yahoo.com	Англиски	07-4152/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
107.	ТРАЈКОСКА Живко СИМОНА	Капештец 21, Скопје 071/209 050 и 078/502 030 simona.tasevska@gmail.com	Англиски	07-4321/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
108.	ЦЕПОВСКА Миле ИВАНА	Благоја Паровиќ 68/2-2, Скопје 076/461 167 ivana.cepovska@yahoo.com	Англиски	07-4275/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
109.	ЏИКОВ Никола БОЈАН	Мито Хаџивасилев Јасмин 14/34 Скопје, 078/333 394 bdzikov@gmail.com	Англиски	07-4363/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
110.	ТОЗИЈА Георги ТАМАРА	Васил Горгов 29/1-7, Скопје 078/252 522 tamara.tozija@gmail.com	Англиски и Германски	07-4317/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
111.	ЧИНГАРОВСКА Михајло КАТЕРИНА	Брадфордска 1/3-2А, Скопје 078/277 483 katerina.chingarovska@gmail.com	Англиски и Германски	07-4347/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
112.	СРЕДОЈЕВИЌ Валентин ИСИДОРА	Кратовска 22, Скопје 070/365 140 isidora_ff@hotmail.com	Англиски и Француски	07-4309/2 09.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
113.	ПОПОВСКИ Иванчо АЛЕКСАНДАР	Прилепска 4, Скопје 075/489 956 dotpopcom2001@yahoo.co.uk	Англиски и Холандски	07-4144/2 08.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
114.	НЕДЕЛКОВСКА Христо МОНИКА	Петар Дељан 2/4-2, Скопје 070/727 642 monika.nedelkovska@hotmail.com	Бугарски	07-4191/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
115.	ИЛИЕВСКА Благоја ЈАНА	Козле 93/1-8, Скопје 070/762 578 janailievska@gmail.com	Германски	07-4222/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
116.	КОСТАДИНОВА Васко СВЕТЛАНА	Дрварска 20, Скопје 071/329 663 kostadinovasvetlana@yahoo.com	Германски	07-4370/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2

117.	МИЛЕВИЌ Рафет ОРНЕЛА	Отокар Кершовани 46, Скопје 02/3161 914 и 070/355 848 ornela_milevic@yahoo.com	Германски	07-4220/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
118.	НИКОЛОСКА Димче ИВА	Михаил Чаков 7А/1-22, Скопје 070/677 371, nikoloska.iva@gmail.com	Германски	07-4217/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
119.	СТЕФАНОВСКА Владимир АНДРИЈАНА	Владимир Комаров 20/29, Скопје 070/677 160 stefanovska.andrijana@gmail.com	Германски	07-4177/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
120.	ТАЛЕВСКА Коста ИЛИНА	Франклин Рузвелт 4/28, Скопје 076/433 999 и 02/3121 400 ilina_sk@yahoo.com	Германски	07-4182/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
121.	ПЕТРУШЕВСКА Зоран АНА	Божидар Аџија 14/1-8, Скопје 071/435 049 ana-petrusevska@live.com	Италијански	07-4305/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
122.	УРУМОВСКА Драги ИВА	Мрежичка 9, Скопје 070/748 019 и 077/807 117 ivicka_mk@yahoo.com	Италијански	07-4325/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
123.	ЃУРЧИНОВ Даниел ДАРИН	Караорман 22, Скопје 070/674 543, dgjurchinov@yahoo.com	Руски	07-4375/2 07.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
124.	ИЛИЕВСКА Никола БИСЕРКА	Бул. АВНОЈ 24/2-23, Скопје 071/306 558 bibi_ilievska@yahoo.com	Руски	07-4368/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
125.	ПАВКОВИЌ- МИРЧЕСКА Гаврило АНТОНИЈА	Горе Горевски 47Б, Скопје 071/368 887 antonija_pavkovic@yahoo.com	Руски	07-4282/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
126.	ПОПЈАНЕВА Сотир АНАСТАСИЈА	Орце Николов 145/1-33, Скопје 02/3121 599 и 070/303 201 panastasija@hotmail.com	Руски	07-4226/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
127.	ИЉАЖ Јожеф АНДРЕЈА	Никола Русински 3/1-7, Скопје 075/231 818 andreja.iljaz@gmail.com	Словенечки	07-4311/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
128.	СТАНОЈОСКИ Љубе ИГОР	АФЖ 19Б, Скопје 02/2670 717 и 070/428 708 vcerasevrativ@yahoo.dk	Словенечки	07-4279/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
129.	АНЃЕЛКОСКА Ристе ТАТЈАНА	Наум Чакаров 48/2-4, Скопје 076/431 139 и 077/891 806 tatjana.angelkoska@yahoo.com	Српски	07-4064/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
130.	ДАНИЛОВ Иван ВЛАТКО	Волгоградска 15/1, Скопје 02/3075 329 и 077/750 054 vlanko-d@t-home.mk	Српски	07-4324/2 06.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
131.	ТОРТЕСКА Веле КРИСТИНА	Павле Илиќ 21/9, Скопје 071/237 310 kristina.torteska@gmail.com	Француски	07-4349/2 09.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
132.	ТРАЈКОВСКА Кирил ЉУПКА	Исаија Мажовски 40/3-7, Скопје 072/668 197 ljupka_mkd@yahoo.com	Чешки	07-4066/2 03.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
133.	ДОДЕВСКА Славе АНА	Бул. АСНОМ 68/3-23, Скопје 071/257 221 anadodevska@yahoo.com	Шпански	07-4360/2 07.12.2011	Скопје 1 и Скопје 2
134.	ПОПОВСКИ ГОЛУБОВИЌ Зоран АЛЕКСАНДРА	Маршал Тито 115, Струга 070/304 665 aropovski16@yahoo.com	Англиски	07-4116/2 08.12.2011	Струга
135.	СЛАТИНЕЦ- НЕСТОРСКА Александар АНА	Плетишта 14, Струга 078/340 750 slatinec_ana@yahoo.com	Англиски	07-4210/2 08.12.2011	Струга
136.	ТОТОСКА Драган ОЛГИЦА	Плетишта 6Б, Струга 071/220 892 olgica_t@yahoo.com	Англиски	07-4206/2 08.12.2011	Струга
137.	ЃОРГОН Душан СВЕТЛАНА	Ѓорѓи Ѓоргон 18, Струга 071/421 873 s.gjorgon@gmail.com	Италијански	07-4189/2 06.12.2011	Струга
138.	БАЛТОВСКА Кирил КРИСТИНА	Мануш Турновски 9, Струмица 070/374 594 kbaltovska@hotmail.com	Англиски	07-4115/2 08.12.2011	Струмица
139.	ДИМОВСКИ Ѓорѓи БОРЧЕ	Ѓуро Ѓаковиќ 19, Струмица borche.dimovski@gmail.com	Англиски	07-4245/2 08.12.2011	Струмица
140.	РИСТОВА Панче АНИТА	Стив Наумов 17, Струмица 078/330 298 ristova_anita@yahoo.com	Англиски	07-4205/2 08.12.2011	Струмица

141.	ХРИСТОВ Георги КОСТАДИН	Крсто Узунов 3/5, Струмица 078/310 660 khristov16@gmail.com	Англиски	07-4308/2 08.12.2011	Струмица
142.	ИЧЕВА Киро РОЗА	Браќа Миладинови 17/18, Струмица 071/871 760 abcroza@yahoo.com	Англиски и Бугарски	07-4179/2 08.12.2011	Струмица
143.	МАСАЛКОВСКА Гроздан НЕЛА	Пиринска 18, Струмица 070/395 377 nelanakovska@yahoo.com	Италијански	07-4178/2 06.12.2011	Струмица
144.	ХАСИПИ Хасип МИСЛИМ	ул.177 бр.1, Мала Речица - Тетово 071/392 533 mislim.hasipi@t-home.mk	Албански	07-4126/2 05.12.2011	Тетово
145.	РАМАДАНИ Абдулнеџат ШАДАН	Пршовце, ул.101 бр.66 Теарце - Тетово, 070/224 256 sr_shani01@mt.net.mk	Германски	07-4119/2 06.12.2011	Тетово
146.	РАМАДАНИ Мифтар АФРИМ	ул.113 бр.10, Тетово 070/444 093 afirimramadani@rocketmail.com	Германски	07-4333/2 06.12.2011	Тетово
147.	СТОЈАНОВСКА Павле КРИСТИНА	29-ти Ноември 6, Пробиштип 071/555 515 kstojanovska77@yahoo.com	Англиски	07-4327/2 08.12.2011	Штип
148.	БАСАРОВА Ристо ДРАГАНА	Славчо Стојменски 2, Штип 070/208 316 draganabasarova@gmail.com	Англиски	07-4112/2 08.12.2011	Штип
149.	МИХАЈЛОВА Вангел ЕЛЕНА	Јаким Стојковски 42, Пробиштип 071/216 907 gocetadelcev@hotmail.com	Англиски и Француски	07-4330/2 09.12.2011	Штип
150.	МАНЕВА Димче ИВАНА	Борис Крајгер 18/4, Штип 070/879 482 akademische@hotmail.com	Германски	07-4216/2 06.12.2011	Штип
151.	ПЕЕВА Петре РАДМИЛА	Пиринска 38А, Штип 077/533 003 peevaradmila@yahoo.com	Германски	07-4176/2 06.12.2011	Штип
152.	НИКОЛОВА Ѓорги ДИЈАНА	Енгелсова 16/9, Штип 078/292 520 artemis_dijana@yahoo.com	Грчки	07-4172/2 03.12.2011	Штип
153.	СЕНТОВА Драге КАТЕРИНА	11-ти Октомври 21, Пробиштип 078/318 229 katerinasentova@yahoo.com	Италијански	07-4114/2 07.12.2011	Штип

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3924.

Врз основа на член 7а став (2) од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“, бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/97).

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети“, во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7195/1
14 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог.

До
Писарницата на
министерот за здравство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети

Подносител на барањето _____, со место на
(назив на правното лице / име и презиме на физичкото лице)
живеење во _____, на улица _____ број.

На _____ година поднесов барање за донесување решение за
(ден, месец и година)
издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети.

Бидејќи во рокот утврден во членот 7 став (1) од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја, не е донесено решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за здравство да донесе решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети, односно решение за одбивање на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за донесување решение за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети.

Датум: _____
Место: _____

Подносител на барањето

3925.

Врз основа на член ба став (3) од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“, бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИ ПРЕКУРЗО-
РИ, КАКО И РАБОТА СО КАПАЦИТЕТИ ЗА ХЕМИСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ
СЕ ЗАБРАНЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/97).

Член 2

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети“, во формат А-4 во бела боја кој е даден во Прилог и е составен дел од овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7195/1

14 декември 2011 година

Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

Прилог.

До
Писарницата на
министерот за здравство

Б А Р А Њ Е

заради недонесување на решение за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети

Подносител на барањето _____, со место на
(назив на правното лице / име и презиме на физичкото лице)
живеење во _____, на улица _____ број.

На _____ година поднесов барање за донесување решение за
(ден, месец и година)
за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.

Бидејќи во рокот утврден во членот 6 од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја, не е донесено решение за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети, односно не е донесено решение за одбивање на барањето, поднесувам барање до министерот за здравство да донесе решение за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети, односно решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.

Кон ова барање доставувам копија од поднесеното барање за донесување решение за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.

Датум: _____
Место: _____

Подносител на барањето

3926.

Врз основа на член 6 став (3) од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОКСИЧНИТЕ ХЕМИКАЛИИ И НА НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ, КАКО И РАБОТАТА СО КАПАЦИТЕТИ ЗА ХЕМИСКО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр.23/97).

Член 2

Барањето за издавање дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата од член 1 од овој правилник, се поднесува на Образец во формат А4, кое содржи:

- 1) број и датум;
- 2) податоци за подносителот на барањето:
 - име/назив;
 - адреса, број на телефон и електронска пошта;
 - даночен идентификациски број (ДИБ);
 - име на одговорното лице/советникот за хемикалии, ако е пропишано да има;
- 3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако дозволата била издадена порано и
- 4) потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:

- 1) доказ за обезбеден соодветен простор за производство и тоа:
 - фотокопија од имотниот лист за обезбедениот простор за производство или
 - фотокопија од договорот за закуп на простор за производство за период од најмалку една година;
- 2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера да ги произведува;
- 3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори;
- 4) причини за барање на дозволата и
- 5) доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.

Документите од став 2 точките 1) и 5) на овој член се доставуваат во оригинал на увид.

Образецот на барањето за издавање дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети, со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7196/1
15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

ПРИЛОГ

Б А Р А Њ Е

за издавање дозвола за производство на токсичните хемикалии и на нивните прекурзори, како и работата со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/97).

Број:	Датум:
Име/Назив:	Даночен идентификациски број (ДИБ):
Адреса:	Одговорно лице/ советник за хемикалии:
Телефон:	Датум и број на претходно издадена дозвола:
Е-маил:	

Во прилог е доставено:	<ol style="list-style-type: none"> 1) доказ за обезбеден соодветен простор за производство; 2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера да ги произведува; 3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори; 4) причини за барање на дозволата; 5) доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети
------------------------	--

Подносител на барањето,

3927.

Врз основа на член 7 став (3) од од Законот за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр. 71/06 и 136/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ,
ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ НА ТОКСИЧНИ ХЕМИКАЛИИ И НИВНИТЕ ПРЕКУРЗОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ КОИ
НЕ СЕ ЗАБРАНЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр.23/97).

Член 2

Барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети со Конвенцијата од член 1 од овој правилник, се поднесува на Образец во формат А4, кое содржи:

- 1) број и датум;
- 2) податоци за подносителот на барањето:
 - име/назив;
 - адреса, број на телефон и електронска пошта;
 - даночен идентификациски број (ДИБ);
 - име на одговорното лице/советникот за хемикалии, ако е пропишано да има;
- 3) датум и број на претходно издадена дозвола, ако дозволата била издадена порано и
- 4) потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Кон барањето од став 1 на овој член се доставува:

- 1) доказ за обезбеден соодветен простор за складирање и тоа:
 - фотокопија од имотниот лист за обезбедениот простор за складирање или
 - фотокопија од договорот за закуп на простор за складирање за период од најмалку една година;
- 2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера да ги складира;
- 3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори кои се увезуваат, извезуваат или транзитираат;
- 4) причини за барање на дозволата и
- 5) доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за производство на токсични хемикалии и нивни прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети.

Документите од став 2 точките 1) и 5) на овој член се доставуваат во оригинал на увид.

Образецот на барањето за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-7196/1
15 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.

ПРИЛОГ

Б А Р А Њ Е

за издавање дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори за целите кои не се забранети со Конвенцијата за забрана на развивање, производство, складирање и употреба на хемиски оружја („Службен весник на Република Македонија” бр.23/97).

Број:	Датум:
Име/Назив:	Даночен идентификациски број (ДИБ):
Адреса:	Одговорно лице/ советник за хемикалии:
Телефон:	Датум и број на претходно издадена дозвола:
Е-маил:	

Во прилог е доставено:	<ol style="list-style-type: none"> 1) доказ за обезбеден соодветен простор за складирање; 2) список на токсичните хемикалии и нивните прекурзори коишто подносителот на барањето има намера да ги складирање; 3) податоци за токсичните хемикалии и нивните прекурзори; 4) причини за барање на доволата; 5) доказ за уплатен надоместок за издавање на дозвола за увоз, извоз и транзит на токсични хемикалии и нивните прекурзори, како и работа со капацитети за хемиско производство за целите кои не се забранети
------------------------	---

Подносител на барањето,

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
3928.**

Врз основа на член 38 став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР НА ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ**

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за издавање, обновување и одземање на лиценците за проектирање на градби, ревизија на проектна документација, управител на градба, изведувач на градби, надзор на изградбата на градби и управител на одржување на објекти, формата и содржината на образецот на лиценците како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени лиценци („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11) во член 4 став 1 зборовите „во рок од седум дена“ се заменуваат со зборовите „во рокот утврден во член 39-а став (1) од Законот за градење“.

Член 2

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена или уништена лиценцата, треба истата да ја огласи во „Службен весник на Република Македонија“ како неважечка и да поднесе барање за издавање на дуплика. Кон барањето се поднесува и доказ за објавата во „Службен весник на Република Македонија“ за нејзино прогласување за неважечка“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-16420/1
14 декември 2011 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3929.

Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 алинеја г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 1.12.2011 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. Трајно се одзема дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност на брокерската куќа „Ауктор и Хита Брокери“ АД Скопје издадена со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-2092/14 од 3.10.2007 година и со Решение на Комисијата за хартии од вредност број 07-1689/4 од 29.6.2009 година.

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова решение се врши поради настанување на променети околности во работењето на брокерската куќа, односно поради донесена одлука за престанок со работа на брокерската куќа „Ауктор и Хита Брокери“ АД Скопје од страна на Собранието на акционери.

3. Се задолжуваат Македонската берза за хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение трајно да ја исклучат од членство брокерската куќа „Ауктор и Хита Брокери“ АД Скопје.

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-103 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3930.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ број 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 35/2011), а во врска со член 52, став 3 и член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 22.11.2011 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се одзема (ограничува) правото на глас и правото на дивиденда на 1.107 обични акции со право на глас на издавачот Алкалоид АД Берово, во сопственост на правното лице БРИК АД Берово, што претставуваат 22,14% од обичните акции со право на глас на издавачот Алкалоид АД Берово.

2. Се одзема (ограничува) правото на глас и правото на дивиденда на 40 обични акции со право на глас на издавачот Алкалоид АД Берово, во сопственост на лицето Татјана Чичаковска, што претставуваат 0,8% од обичните акции со право на глас на издавачот Алкалоид АД Берово.

3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Решение, да го евидентира одземањето (ограничувањето) на правото на глас и на правото на дивиденда на акциите од точките 1 и 2 на ова решение на сметките на хартии од вредност на лицата БРИК АД Берово и Татјана Чичаковска.

4. Се забранува на акционерското друштво со посебни обврски за известување „Алкалоид“ АД Берово да врши исплата на дивиденда на акциите од точките 1 и 2 на ова Решение.

5. Се задолжуваат лицата од точките 1 и 2 на ова решение да ги понудат за продажба акциите на кои им се одзема правото на глас и дивиденда во рок не подолг од 90 дена од денот на приемот на ова решение.

6. Ограничувањата на акциите од точките 1 и 2 на ова решение ќе важат додека истите се во сопственост на лицата БРИК АД Берово и Татјана Чичаковска.

7. Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување.

8. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-105 Комисија за хартии од вредност
22 ноември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

3931.

Врз основа на член 132 став 1, алинеја а) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 1.12.2011 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за отворање на ликвидација на брокерската куќа Ауктор и Хита Брокери АД Скопје со седиште на бул. „Партизански Одреди“ бр. 436 локал 5 во Скопје, поради трајно одземање на дозволата за вршење на сите работи со хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-104 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3932.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на извршители на РМ на ден 14.12.2011 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ

Снежана Маролова, со живеалиште во Штип, на ул. „Панче Караѓозов“ бр.31, именувана за подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд Свети Николе, датумот 20.01.2012 година, се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“ на Република Македонија.

Образложение

На ден 21.7.2011 година лицето Снежана Маролова беше именувано за извршител за подрачјето на Основен суд Штип и Основен суд Свети Николе, поради што Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 01-1906 Комора на извршители
14 декември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Антончо Коштанов, с.р.

3933.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), Комората на извршители на РМ на ден 14.12.2011 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ

Цемајли Арифи, со живеалиште во Тетово на ул. „180“ блок 70-6/10, именуван за подрачјето на Основен суд Тетово, датумот 26.12.2011 година, се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на РМ“ на Република Македонија.

Образложение

На ден 8.11.2011 година лицето Цемајли Арифи беше именувано за извршител за подрачјето на Основен суд Тетово, поради што Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10 и 171/10), одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 01-1908 Комора на извршители
14 декември 2011 година на Република Македонија
Скопје Претседател,
Антончо Коштанов, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**3934.**

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), член 2 став 2 и член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/2009) и член 53 од Статутот на Општина Другово („Службен гласник на Општина Другово“ бр. 6/2005, 9/2005, 10/2005, 7/2009 и 8/2010), во согласност со член 12 став 5 од Договорот за меѓуопштинска соработка од областа на внатрешната ревизија и инспекциски работи („Службен весник на РМ“ бр. 139/2010) на ден 5.12.2011 година, се склучува следниот:

**А Н Е К С Д О Г О В О Р
К О Н О С Н О В Н И О Т Д О Г О В О Р З А М Е Ѓ У О П Ш Т И Н С К А
С О Р А Б О Т К А О Д О Б Л А С Т А Н А В Н А Т Р Е Ш Н А Т А
Р Е В И З И Ј А И И Н С П Е К Ц И С К И Р А Б О Т И**

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

Склучен на ден 5.12.2011 година помеѓу:

1. Општина Кичево со седиште на улица „Борис Кичевиќ“ бр. 1, Кичево, претставувана од дипл. ел. инж. Благоја Деспотоски-Градоначалник, од страна како давател на услуги и

2. Општина Другово со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бб, Другово, претставувана од Добре Никоски-Градоначалник, од друга страна како корисник на услуги.

Член 1

Во член 4 и 12 од Основниот Договор за меѓуопштинска соработка од областа на внатрешната ревизија и инспекциски работи („Службен весник на РМ“ бр. 139/2010) годината „2011“ се менува и гласи „2013“.

Член 2

Овој Договор е изработен во 6 истоветни примероци од кои 2 (два) се за давателот на услугите, 2 (два) за корисникот на услугите, 1 (еден) за објавување во „Службен весник на РМ“ и 1 (еден) за Министерството за локална самоуправа.

Бр. 03-1152/2
26 ноември 2011 година

Бр. 08-3036/1
5 декември 2011 година

За корисникот на услугите	За давателот на услугите
Општина Другово	Општина Кичево
Градоначалник	Градоначалник
Добре Никоски, с.р.	дипл. ел. инж. Благоја Деспотоски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



201176